

Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ Прилеп

Драган Димески бр.19
7500 Прилеп
Р. Македонија
П.Фах.256

тел. ++389(0)48 521-771
тел./факс ++389(0)48 414-942
мобил: 070/208-138

WEB: <http://www.perk.com.mk>; e-mail: risteskipeco@t-home.mk

**ДО
МЛАДИНСКИ
КУЛТУРЕН ЦЕНТАР
БИТОЛА**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Согласно одредбите од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник на Р.Македонија бр.31/98), Законот за трговски друштва ("Службен весник на Р.Македонија" бр.28/2004...48/10), Законот за ревизија ("Службен весник на Р.Македонија" бр.158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија ("Службен весник на Р.Македонија" бр.79/10) ние извршивме независна ревизија на приложените финансиски извештаи на Младински културен центар од Битола, коишто ги вклучуваат: извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2010 година, како и извештајот за приходите и расходите и извештајот за парични текови за годината која завршува на цитираниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Младински културен центар е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденување во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Здружението за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на субјектот на ревизијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

